



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 30 јуни 1973

Скопје

Број 25

Год. XXIX

Претплатата за 1973 година изнесува 150 динари. Овој број чини 2 дин. Жиро сметка 40100-601-128

255.

Врз основа на член 6 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), а во врска со точката 8 од Договорот за спроведување политиката на цените во 1973 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 28/73), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ОПШТИНИТЕ

1. Цените на производите и услугите од надлежност на општините се уредуваат според условите и мерилата утврдени со Оперативната програма за спроведување на политиката на цените во СР Македонија за 1973 година.

2. Извршниот совет и собранијата на општините со Договорот за спроведување на политиката на цените во СР Македонија за 1973 година поделатно ќе ги утврдат условите и мерилата за уредување на цените од надлежност на општините.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1677/1
12 јуни 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

256.

Врз основа на член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ВО МЕЃУМЕСНИОТ АВТОБУСКИ ЛИНИСКИ СООБРАКАЈ

1. Се дава согласност за зголемување на цените во меѓумесниот автобуски линиски сообраќај до 21,6% од постојното ниво на тие цени, што е утврдено со самоуправната спогодба на претпријатијата за превоз на патници во меѓумесниот линиски сообраќај.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 21 јуни 1973 година.

Бр. 12-1476/1
12 јуни 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

257.

Врз основа на член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ВНАТРЕШНИОТ ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАКАЈ

1. Се дава согласност за линеарно зголемување на постојното ниво на цените-тарифите за превоз на патници во внатрешниот железнички сообраќај до 20,8%.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 21 јуни 1973 година.

Бр. 12-1477/1
12 јуни 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

258.)

Врз основа на член 3 од Уредбата за основање Републичка комисија за водостопанство („Службен весник на СРМ“ бр. 3/63), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ВОДОСТОПАНСТВО

1. Се утврдува престанување на функцијата претседател и членови на Републичката комисија за водостопанство поради истек на мандатот на:

1. Ѓорѓи Влашки,
2. Петар Бакалов,
3. Благоја Герасимов,
4. Ристо Групче,
5. Стојан Калеов,
6. Емил Капац,
7. Илија Каранфилов,
8. Ратко Колев,
9. Властимир Лазиќ,
10. Киро Николовски,
11. Герасим Поповски,
12. Славко Радиќ,
13. Михајло Серафимов,
14. Владо Косевски,
15. Милан Џинлески,
16. Нико Николовски.

II. Во Републичката комисија за водостопанство се именуваат:

а) за претседател

— инж. Јован Цветковски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство;

б) за членови:

1. инж. Илија Илиевски, на работа во Републичкиот секретаријат за народна одбрана;
 2. Киро Никовски, на работа во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи;
 3. Боро Равњански, советник во Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија;
 4. инж. Милан Џинлевски, советник во Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство;
 5. д-р Видое Стефановски, помошник на републичкиот секретар за здравство и социјална политика;
 6. инж. Трајко Грујовски, санитарен инспектор во Републичкиот санитарен инспекторат;
 7. инж. Владо Косевски, помошник на директорот на Републичкиот завод за урбанизам, станбени и комунални прашања;
 8. Јован Ничевски, советник во Стопанската банка — Скопје;
 9. инж. Стојан Калеов, советник во Републичкиот завод за општествено планирање;
 10. инж. Петар Бакалов, на работа во Стопанската комора на Македонија;
 11. инж. Тања Стефани, на работа во Заводот за водостопанство на СРМ;
 12. инж. Миле Сидоровски, на работа во Заводот за рибарство на СРМ;
 13. Владимир Миличевик, Војна пошта 5573;
 14. инж. Томислав Петровски, на работа во работната организација „Хидроелектропроект“ — Скопје;
 15. инж. Миле Стојанов, на работа во Претпријатието за производство и пренесување на електрична енергија „Електростопанство“ — Скопје;
 16. инж. Ратко Талев, на работа во Деловното здружение на водостопанските организации на СРМ;
 17. инж. Методи Цветковски, на работа во Водостопанското претпријатие „Пелагонија“ — Битола;
 18. инж. Славко Цоневски, советник во Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство;
 19. инж. Александар Илиев, советник во Дирекцијата за регулација на реката Вардар;
 20. инж. Илија Андоновски, на работа во Дирекцијата за координација на интегралниот развој на сливот на реката Вардар — Скопје.
- III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1280/1

14 мај 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

259.

Врз основа на член 40, став 2 од Законот за библиотеките („Службен весник на СРМ“ бр. 14/65). Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВНИК НА НАРОДНАТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ — СКОПЈЕ

1. Се именува за управник на Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ — Скопје д-р Иван Катарџиев, пратеник во Соборот на народите на Сојузната скупштина.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1368/1

14 мај 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

260.

Врз основа на член 55 став 2 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 16/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА

1. Се именува за директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата Димитар Корнаков, досегашен директор на Заводот.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1369/1

14 мај 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

261.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ

1. Се именува за помошник на директорот на Републичкиот завод за цени Иван Митровски, директор на Заводот за цени на Собранието на град Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1362/1

14 мај 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

262.

Врз основа на член 11 од Законот за распитување на задолжителен заем за стабилизација на стопанството („Службен весник на СРМ“, бр. 3/73), републичкиот секретар за финансии донесува

УПАТСТВО

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕТО НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА СТАБИ- ЛИЗАЦИЈА НА СТОПАНСТВОТО

I. Во називот на Упатството за начинот на уплатувањето на задолжителниот заем за стабилизација на стопанството („Службен весник на СРМ“, бр. 6/73), по зборот „стопанството“ се додаваат зборовите: „како и обликот и текстот на обврзниците“.

II. По точката III. се додава нова точка која гласи:

„IV

1. Обврзниците за заемот од сите апоени ќе се изработат во големина 205 × 235 мм, а во различна боја по апоени.

Обврзницата на заемот се состои од два дела: самата обврзница и талон со ануитетски купони.

2. Лицето на обврзницата го содржи следниот текст:

„Социјалистичка Република Македонија

ОБВРЗНИЦА

за задолжителен заем за стабилизација
на стопанството

Платива на донесувачот
ознака на вредноста
со бројки и букви

Гарантира Социјалистичка Република Македонија
Републички секретар
Скопје, 1. I. 1973 год. за финансии,

3. Опачината на обврзницата го има следниов
текст:

„ЗАЕМ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА НА СТОПАНСТВОТО

Обврзницата е издадена врз основа на Законот за распишување на задолжителен заем за стабилизација на стопанството („Службен весник на СРМ“, бр. 3/73 година).

На обврзницата се плаќа камата од 5⁰/₀ годишно, која почнува да тече од денот на уплатата на заемот.

Заемот по оваа обврзница со каматата се отплаќува во рок од 5 години во 5 еднакви рати (ануитети), почнувајќи од 1. I. 1976 година.

Амортизациониот план е отпечатен на самата обврзница.

Отплатувањето на заемот по оваа обврзница го врши Стопанската банка — Скопје.

Рокот за наплата на одделните купони застапува за 2 години од денот на достасаноста за наплата.

Амортизационен план

Главница	Отплата	Камата	Годишен ануитет	Реден број на купонот
----------	---------	--------	--------------------	--------------------------

(податоците се печатат на секоја обврзница по апоени)“.

4. Талонот ги содржи ануитетските купони од број 1 до 5. Опачината на секој купон го содржи следниов текст:

„Социјалистичка Република Македонија

АНУИТЕТСКИ КУПОН

на обврзниците на заемот за стабилизација
на стопанството

Број _____

Ознака на вредноста со бројки

Се плаќа на донесувачот на 1. I. 19— година“.

5. Обврзниците ќе се изработат според идејното решение на Заводот за изработка на банкноти — Београд кој ќе ги печати обврзниците, по претходно одобрение од Стопанската банка — Скопје.

6. На обврзницата на горниот дел, како и на секој ануитетски купон се става грбот на Социјалистичка Република Македонија, а на лицето на обврзницата на долниот дел се става и сувиот печат на Републичкиот секретаријат за финансии.

III. Точката IV станува точка V.

IV. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 08-1560/1

14 јуни 1973 година

Скопје

Републички секретар за финансии,
Андон Макрадули, с. р.

263.

Врз основа на член 274, став 3 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, број 39/72), републичкиот секретар за финансии донесува

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕТО НА СМЕТКИТЕ ОДНОСНО ПОТВРДИТЕ И ЗА НАПЛАТАТА НА СТАСАНИОТ ДАНОК, КАКО И ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТАТА

1. По точката 2 во делот I од Наредбата за начинот на евидентирањето на сметките односно потврдите и за наплата на стасаниот данок, како и за начинот на исплатата („Службен весник на СРМ“, број 2/73 и бр. 5/73), се додава нова точка 2-а, која гласи:

„Исплатителот е должен во рок од 7 дена, од денот на извршеното запирање на данокот, да го уплати запрениот износ на соодветната сметка кај Службата на општественото книговодство. За износот на запрениот данок исплатителот ќе му издаде потврда на даночниот обврзник.“

Ако исплатителот не изврши уплата на запрениот износ во рокот од претходниот став, органот за приходи на општината ќе побара од Службата на општественото книговодство запрениот а неплатен износ на данокот да го наплати од расположивите средства на жиро-сметката на исплатителот“.

2. Во ставот 2 на точката 4, дел I на крајот точката се заменува со запирака и се додаваат зборовите: „како и сметките за остварените приходи од издавање на наместени соби на домашни и странски туристи преку туристички организации“.

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Дел. број 08-1484

8 јуни 1973 година

Скопје

Републички секретар за
финансии,
Андон Макрадули, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ТЕТОВО

93./

Врз основа на член 98, став 5 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 45, став 1, точка 4 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Тетово, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Тетово, на својата седница одржана на 27 април 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ РАБОТНИЦИ

Член 1

Основицата за пресметување придонес за здравственото осигурување се утврдува, и тоа:

1. за работниците вработени кај приватните работодавци — личниот доход договорен меѓу работодавецот и работникот, но не помалку од следниот износ:

- неквалификувани работници . . . 700 динари
- полуквалификувани работници . . . 900 динари
- квалификувани работници . . . 1.100 динари
- висококвалификувани работници . . . 1.500 динари
- 2. за домашни помошнички сите категории . . . 700 динари

Член 2

Основиците утврдени по точка 1 и 3 од член 1 од оваа одлука се пресметуваат почнувајќи од 1 јануари 1973 година во почетокот на секоја календарска година на соодветни повисоки износи, со примена на валоризационен коефициент за пораст на просечните лични доходи утврдени за минатата година во СР Македонија, со тоа што добиените износи се заокружуваат на цели десетици нагоре.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1973 година.

Број 0402-366
27 април 1973 година
Тетово

Претседател,
Живка Огуњска, с. р.

94.

Врз основа на член 102 и 103 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 45, став 1, точка 3 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Тетово, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Тетово, на својата седница одржана на 27 април 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА 1973 ГОДИНА

Член 1

Придонесите за здравственото осигурување во постојани месечни износи за 1973 година се плаќаат и тоа:

1. За лицата на доброволна и задолжителна практика (волонтери и други) што не примаат личен доход, ако работат со полно работно време, во износ од 42,00 динари во кој се содржани:

— износот од 13,80 динари, на име придонес за задолжителните видови на здравствената заштита;

— износот од 25,20 динари, на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување;

— износот од 3,00 динари, на име придонес за здравственото осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести.

2. За учениците во стопанството односно учениците на училиштата за квалификувани работници, за кои покрај училишната се изведува и практична настава, во износ од 15,00 динари во кој се содржани:

— износот од 5,00 динари, на име придонес за задолжителните видови на здравствената заштита;

— износот од 9,00 динари, на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување; и

— износот од 1,00 динар, на име придонес за здравственото осигурување во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести.

3. За лицата кои учествуваат на младински работни акции на кои, по прописите за инвалидското осигурување, се осигурени за сите случаи на инвалидност во износ од 15,00 динари во кој се содржани:

— износот од 6,00 динари, на име придонес за задолжителните видови на здравствената заштита; и

— износот од 9,00 динари, на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување.

4. За лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, во износ од 15,00 динари во кој се содржани:

— износот од 6,00 динари, на име придонес за задолжителните видови на здравствената заштита; и

— износот од 9,00 динари, на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување.

5. За лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука договорно во износ од 15,00 динари во кој се содржани:

— износот од 6,00 динари, на име придонес за задолжителните видови на здравствената заштита; и

— износот од 9,00 динари, на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување.

6. За лицата — припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита за време на изведување на задачите на територијалната одбрана во износ од 12,00 динари во кој се содржани:

— износот од 4,20 динари, на име придонес за задолжителните видови на здравствената заштита; и

— износот од 7,80 динари, на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување.

7. За уживателите на постојана државна помош доделена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет, во износ од 50,00 динари во кој се содржани:

— износот од 18,00 динари, на име придонес за задолжителните видови на здравствената заштита; и

— износот од 32,00 динари, на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување.

Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат и придонесите за здравственото осигурување за случај на несреќа и професионално заболување (член 13 од законот) за:

1. учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии, за времетраењето на практичната работа во врска со наставата, во износ од 8,00 динари;

2. за лицата кои учествуваат во организирачки јавни работни акции, во износ од 8,00 динари;

3. за лицата кои се на изведување обука во одредите на предвојничката обука, во износ од 8,00 динари;

4. за лицата кои се наоѓаат на извршување задачи на територијалната одбрана или на цивилната заштита, во износ од 9,00 динари;

5. за припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита, во износ од 8,00 динари.

Член 3

За членовите на потесното семејство на југословенските работници на работа во странство кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, се плаќа придонес за здравствено осигурување во постојан месечен износ од 30,00 динари за секој член, во кој се содржани:

— износот од 11,00 динари на име придонес за задолжителните видови на здравствената заштита, и

— износот од 19,00 динари, на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување.

Член 4

Придонесите за лицата опфатени со оваа одлука, со исклучок на придонесите од членот 3, се пресметуваат и плаќаат месечно назазад.

Доколку придонесите се утврдуваат за време покусо од еден месец за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа $\frac{1}{30}$ од определениот месечен износ на придонесот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1973 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ТЕТОВО

Број 0402-366

27 април 1973 година

Тетово

Претседател,
Живка Отуњска, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Тетово, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 19/73, е пропуштена една алинеја, па затоа се дава

ИСПРАВКА

на Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Тетово

Во член 112 став 1 точка 3 да се внесе како трета алинеја третата алинеја од член 97 со следниот текст: „за постари членови од 7 години, како и во случај на неа на брачен другар — породилка најдолго до 7 дена“.

ОД ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ТЕТОВО

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

95.

Врз основа на член 34 точка 2 и 3 а во врска со чл. 14 од Законот за Народната банка на Македонија, Советот на Народната банка на Македонија, во согласност со утврдените намени од Извршниот совет на Социјалистичка Република Македонија, на својата седница одржана на 28. V. 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМЕНИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ РЕЕСКОНТНИ ОДНОСНО ДОКУМЕНТАРНИ КРЕДИТИ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ДО ИЗНОСОТ ОПРЕДЕЛЕН ЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Одлуката за намените и условите за давање реесконтни односно документарни кредити на деловните банки до износот определен за Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 18/73), се менува под I став 1 и гласи:

I. Деловните банки (во натамошниот текст: банките) можат да користат кај Народната банка на Македонија, реесконтни односно документарни кредити за намените и условите за давање реесконтни односно документарни кредити на деловните банки до износот определен за Социјалистичка Република Македонија за 1973 година, како следи:

НАМЕНА	Износ во илјади динари Средства од примарната емисија	% на реесконт
	за 1973 година	
1. Стимулирање на извозот:		
а) за производство и залиха на стоки за извоз	13.727	30%
б) за извоз автобуси на кредит	40.000	70%
2. За залихи на земјоделски производи:		
а) за залиха на ориз	7.000	30%
б) за залиха на грозје, јаболка, конзервирано овошје и зеленчук	4.100	40%
в) за залиха на добиточна храна	5.000	40%
г) за откуп на афионовы чушки	2.000	40%
3. За залихи на книги и учебници	400	50%
4. За сезонски потреби на угостителството и туризмот	2.000	40%
5. Оперативна резерва	9.173	—
Вкупно:		83.400 —

II. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Претседател
на Советот на Народната банка
на Македонија,
Љупчо Арсов, с. р.

Одласен дел

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 234, страна 1162, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Основното училиште „Коста Рацин“, село Брвеница, Тетовско, Велевски Велко Никола, директор, му престанува правото за потпишување.

За директор на училиштето е назначен Веселиноски Милорад, со решението на советот на работната заедница и одлуката на работната заедница, број 0204-152/1 од 24. VI. 1972 година, кој во иднина истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Веселиновска Анѓа, секретар, сметано од 21. XII. 1972 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 179 од 26. XII. 1972 година. (66)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 11. XII. 1972 година, рег. бр. 101/65 е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Димовски Илија, в.д. директор, на училишниот центар за стручно образование на земјоделски кадри „Јосиф Јосифовски — Свештарот“ — Ресен.

Се овластува Крушаровски Симо, в.д. директор, да го потпишува училишниот центар.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 57/72. (103)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 103, страна 636, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Основното училиште „Кирил и Методија“ — село Романовце — Кумановско Ристовски Александар му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со решението бр. 03-319 од 20. XII. 1972 година.

За в.д. директор на училиштето е назначен Борислав Бојковски, со одлуката на работната заедница на училиштето, бр. 03-318 од 20. VII. 1972 година, од одржаната седница на 13. X. 1972 година, кој во иднина истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Петрушевска Снежана, секретар, сметано од 28. XII. 1972 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 187 од 18. I. 1973 година. (133)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 138, страна 599, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Гимназијата „Кочо Рацин“ — Титов Велес Палашевски Горѓи, директор му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност, со решението бр. 1223 од 1. IX. 1972 година.

За в.д. директор на Гимназијата „Кочо Рацин“ — Титов Велес е назначен, со решението бр. 1222 од 1. IX. 1972 година, Попов Божидар, професор, кој во иднина истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Јорданка Апцева, сметководител, сметано од 22. XII. 1972 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 182/72 од 18. I. 1973 година. (138)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 284, страна 165, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Основното осумгодишно училиште „Братство“ — село Чelopeк, Тетовско Ристовски Светомир, директор, му престанува пра-

вото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со одлуката на советот на Основното училиште „Братство“ — село Чelopeк, бр. 0201-268/1 од 26. IX. 1972 година.

За директор на училиштето е назначен Исенин Идриз, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Волчевски Добрисаз, секретар, сметано од 25. XII. 1972 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Во состав на Основното осумгодишно училиште „Братство“ — село Чelopeк е Подрачното основно училиште во село Долни Чelopeк, согласно со одлуката на советот на Основното осумгодишно училиште „Братство“ — село Чelopeк, број 0101-402/1 од 20. XII. 1972 година и потврдата на Собранието на општината Тетово, број 11-4400/2 од 30. X. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 183/72 од 18. I. 1973 година. (139)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 16. XI. 1972 година, страна 32, книга II, реден број 1 е запишана под фирма: Општинска служба за унапредување на индивидуалното земјоделство, со седиште во Берово, ул. „Маршал Тито“ број 4.

Установата ќе ја врши следната дејност:

— субвенционирање на производството преку набавка на сортен семенски и посадочен материјал, како и семе од расни расплодници за вештачко осеменување на добитокот;

— изведување на демонстративни и производни опити во врска со фито заштитата и други агротехнички и зоотехнички мерки сврзани со интензификацијата на индивидуалното земјоделство;

— финансирање и изработка на конкретни програми, проекти и модели за одделни и индивидуални стопанства;

— финансирање на мерки за стручно земјоделско образование на производителите, како и вршење други работи во врска со унапредувањето на индивидуалното земјоделство.

Установата е основана од Собранието на општината Берово, со решението бр. 1870/1 од 12. VII. 1972 година.

В.д. раководител на установата е дип. агроном Димитар Јовановски.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 47/72. (159)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 14. XII. 1972 година, рег. бр. 31, книга II, реден број 1 е запишана под фирма: Општинска служба за унапредување на индивидуалното земјоделство, со седиште во Струмица, ул. „Гоце Делчев“ бр. 22.

Установата ќе го врши следното:

— субвенционирање на производството преку набавка на сортен семенски и посадочен материјал, како и семе од расови расплодници за вештачко осеменување на добитокот;

— изведување на демонстративни производни опити во врска со фито-заштитата и други агротехнички и зоотехнички мерки сврзани со интензификацијата на индивидуалното земјоделство;

— финансирање изработката на конкретни програми, проекти и модели за одделни индивидуални стопанства;

— финансирање на мерките за стручно земјоделско образование на производителите, како и врши други работи во врска со унапредувањето на индивидуалното земјоделство.

Установата е основана од Собранието на општина Струмица, бр. 02-3095/1 од 23. V. 1972 година.

В.д. директор на установата е дип. инженер агроном Јован Илиев.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 50/72. (161)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 27. XII. 1972 година, рег. бр. 34, книга II, реден број 1 е запишана под фирма: Завод за вработување на работници — Крива Паланка — Испостава — Пробиштип. Работната единица ќе ги врши следните дејности:

— ќе го следи и ќе го проучува движењето на вработеноста и факторите што влијаат врз вработеноста, како и потребите од кадри за стопанството и општествените служби;

— ги испитува резервите и вишоците на работните сили и профилите на стручните кадри потребни за стопанството и за општествените служби;

— го проучува дејството на стопанските и други кадри врз вработеноста и вработувањето, за проправилно вработување на работните луѓе што бараат вработување;

— го организира стручното оспособување на работните луѓе што бараат вработување;

— го организира стручното вработување на работните луѓе што го бара вработувањето;

— го организира стручното оспособување и им дава помош на работните луѓе при избор на занимање, како и стручна помош на работните и други организации заради задоволување на нивните работи утврдени со закон, статутот и заклучоците на собранието на Заедницата за вработување и другите дејности предвидени со членовите 30 и 31 од Основниот закон за организација и финансирање на вработувањето („Службен лист на СФРЈ“ бр. 5/65).

Испоставата е основана од страна на Заводот за вработување на работници од Крива Паланка, со одлука на работната организација, бр. 02-601/1 од 21. VI. 1971 година.

Раководител на испоставата е Атанас Кимов. Испоставата има својство на правно лице.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 53/72. (160)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 9. XI. 1972 година, страна 83, реден број 2 е запишано следното: Досегашниот директор на Полната гимназија „Ванчо Прке“ од Винаца, Стоил Цветковски е разрешен од должност. За директор на гимназијата е именуван Љубен Трајан Зафиров.

Гимназијата поединечно ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат директорот Стоил Цветковски и регистрираниот досегашен потписник Тодорка Костадинова, секретар.

Впишувањето е извршено врз основа на одлуката на советот на гимназијата, број 02-88 од 15. III. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 16/72. (185)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 9. XI. 1972 година, страна 154, реден број 3 е запишано следното: Досегашниот директор на Централното основно училиште „Глигор Прличев“ од село Колешино, Струмичко, Андон Андонов, е разрешен од должност. За директор на училиштето е именуван Димитар Ризовски.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката на советот на училиштето, број 01-246/1 од 30. IX. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 44/72. (186)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 9. XI. 1972 година, рег. бр. 102, книга I, реден број 4 е запишано следното: Досегашниот благајник на Централното основно училиште „Ванчо Прке“ од Штип Стојка Петрова Коруновска се сменува, а се овластува за потпишување на сметката на училиштето и целокупната финансиска документација Трајко Блажев Саневски, сметано од 1. IX. 1972 година.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката на советот на училиштето, број 0501-220 од 1. IX. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 45/72. (187)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 9. XI. 1972 година, рег. бр. 24, книга II, реден број 3 е запишано следното: Досегашниот в.д. директор на Установата за комунални и градежни работи „Фортуна“ од Штип Благој Шопов е разрешен од должност. За директор е именуван Никола Александров Шијаков.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на решението на Собранието на општината Штип, број 0201-2920/1 од 28. IX. 1972 година и решението на советот на работната заедница на „Фортуна“ — Штип, бр. 0204-261/1 од 7. IX. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 42/72. (188)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 729, страна 1151, книга III е запишана под фирма: Стручна служба за унапредување на индивидуалното земјоделство — Гостивар. Предмет на работењето на службата е унапредување на индивидуалното земјоделство.

Стручната служба за унапредување на индивидуалното земјоделство е основана од Собранието на општина Гостивар, со решението бр. 0201-3992 од 15. XI. 1972 година.

Стручната служба за унапредување на индивидуалното земјоделство — Гостивар ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето Василевски Васил, в.д. директор и Филипошки Јанко, претседател на советот на установата.

Обврската пред банката е со два потписа. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 13 од 30. I. 1973 година. (195)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 18. XII. 1972 година, рег. бр. 40/65 е запишано следното: Се менува фирмата на Основното музичко училиште — Охрид и гласи: Основно музичко училиште „Методи Патче“ — Охрид.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Основното музичко училиште — Охрид, бр. 02-81/1 од 10. V. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 58/72. (215)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 731, страна 1159, книга III е запишана под фирма: Комбинирана претшколска установа „6 Септември“ — Кратово, ул. „Тошо Куковски“ број 8. Предмет на работењето на установата е спроведување на систематска воспитна работа со деца од 3—5 години, со целодневен претстој; спроведување на систематска воспитна работа на деца од 5—7 години.

Установата е основана од Собранието на општината Кратово, со одлуката бр. 06-3850 од 29. XII. 1972 година.

Комбинираната претшколска установа „6 Септември“ — Кратово ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, Невена Иванова, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Комбинираната претшколска установа „6 Септември“ — Кратово е конституирана на 16. I. 1973 година, согласно со записникот од одржаната седница на советот на установата на 16. I. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 12 од 29. I. 1973 година. (335)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 732, страна 1163, книга III е запишано под фирма: Централно основно училиште „Гоце Делчев“ — Неготино. Предмет на работењето на училиштето е пружање основно образование од прво до осмо одделение.

Училиштето е основано со одлуката на Собранието на општината Неготино, број 01-1163/1 од 29. VI. 1972 година.

Централното основно училиште „Гоце Делчев“ — Неготино ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Бекчев Бранко, директор, Ташев Илија, професор и Петрова Руменка, секретар, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 38 од 14. II. 1973 година. (336)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 730, страна 1153, книга III е запишан под фирма: Центар за унапредување на индивидуалното земјоделство — Тетово, ул. „ЈНА“ број 74. Предмет на работењето на центарот е унапредување на индивидуалното земјоделство на подрачјето на општина Тетово.

Центарот за унапредување на индивидуалното земјоделство е основан од Собранието на општина Тетово, со решението бр. 06-3850/1 од 20. IX. 1972 година.

Центарот за унапредување на индивидуалното земјоделство — Тетово ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, Љубомир Стефаноски, в.д. директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Конституирањето ќе се изврши во рок од 60 дена по уписот на актот за основање.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 184/72 од 29. I. 1973 година. (242)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 411, страна 1167, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Станицата за заштита на растенијата — Гевгелија инженер Драги Попилиев, директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи со одлуката на советот на работната заедница при Станицата за заштита на растенијата — Гевгелија, број 265/1 од 10. XI. 1972 година, е разрешен од должноста.

За в.д. директор на Станицата за заштита на растенијата — Гевгелија, со горенаведената одлука на советот на работната заедница на Станицата за заштита на растенијата — Гевгелија, е назначен инженер Живко Атанасов, кој во иднина истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Делиманова Д. Љубица, сметководствен режисер, сметано од 11. I. 1973 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 6 од 29. I. 1973 година. (243)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 705, страна 1013, книга III е запишано следното: Досегашниот в.д. директор на Центарот за унапредување на индивидуалното земјоделство — Кавадарци, инженер Благо Еленов, со одлуката на работничкиот совет број 211 од 29. I. 1973 година е назначен за директор и на оваа должноста ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Георгиевски Борис, сметано од 30. I. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 34 од 31. I. 1973 година. (248)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите на 29. III. 1972 година, страна 23, реден број 1, книга II е запишана под име: Установа за комунални и градежни работи „Фортуна“, со седиште во Штип. Предмет на работењето на установата е:

- го снабдува градот Штип со вода;
- изградба на нова водоводна и канализациона мрежа, проширување и одржување на истата;
- монтирање на водоводни, канализациони и санитарни инсталации во станбени згради;
- вршење сервисни услуги на водоводни и канализациони инсталации и мерни инструменти;
- одржување на чистотата на територијата на општината Штип;
- погребна служба, изградба на споменици и промет со погребни материјали;
- подигање, уредување и одржување на градско и вонградско зеленило;
- уредување на порои и пошумување;
- производство на декоративно-посадочен материјал, цветен расад, режано цвеќе, цвеќе во саксии и градинарски култури;
- чување и контрола на општонародни и приватни шуми;
- управување и уредување на пасишта;
- промет на сопствено производство; опрема и материјал за подигање и одржување на цвеќе и зеленило;
- изведба на ниски и високи градби, реконструкција на стари ниски и високи градби;
- транспортни услуги со сопствени превозни средства.

Установата е формирана на основа заедничката одлука од 30. XII. 1971 година на советите на работните заедници на Управата за водовод и канализација — Штип, Управата за градско зеленило — Штип, Управата за градска чистота — Штип и Комуналната установа — Штип, со која е одлучено четирите организации со соединување да основаат единствена установа.

В.д. директор на установата е Благој Шопов.

Конституирањето на установата е извршено на 1. II. 1972 година.

Се бришат од регистарот следните установи: Управата за водовод и канализација — Штип, од рег. бр. 36, Управата за градско зеленило — Штип, од рег. бр. 72, Управата за градска чистота — Штип, од рег. бр. 7, и Комуналната управа — Штип од рег. бр. 11, поради соединување во новооснованата установа за комунални и градежни работи „Фортуна“ — Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 12/72. (1691)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите на 16. X. 1972 година, страна 28, книга II, реден број 1 е запишано конституирањето на установата под име: Установа за управување, одржување на објекти и терени за физичка култура и рекреација „Младост“, со седиште во Штип. Предмет на работењето на установата е:

- управување и одржување на објекти и терени за физичка култура и рекреација што се пренесени и ќе бидат пренесени од спортски организации и друштва, од други организации и од Собранието на општината Штип;
- изградба на нови објекти и терени за физичка култура, терени за рекреација и доградба и проширување на оние што постојат;
- врши самостојни услуги, или во заедница со други, во изградба на спортски терени и објекти како уредување, озеленување на разни површини на општествени организации и други странки;
- организирање на забавни игри, спортски, културни и други приредби и собири на своите објекти и терени што ги дозволуваат законските прописи;

— ги дава на користење објектите и терените со кои управува на работни, спортски, културно-просветни, општествено-политички и други организации како и на приватни странки за организирање на натпревари, семинари, спортски приредби и др.;

— врши и други работи што се сродни со основната дејност.

Установата е основана од Собранието на општината Штип, со решението бр. 0201-2205/1 од 10. VII. 1972 година.

В.д. директор е Александар Кедев.

Конституирањето е извршено на 10. X. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 46/72. (1690)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1579, страна 374, книга VII е запишана под фирма: Браварска услужна задруга „11 Октомври“ — Скопје, ул. „Војин Драшковски“ б.б., Горче Петров, со браварска работилница, на ул. „468“ бр. 38-а во Скопје. Предмет на работењето на задругата е вршење на браварска дејност.

Задругата е основана од членовите на задругата и тоа: Костовски Андреја, Настевски Живко, Настевски Воислав, Дерлиева Ленче, Поповска Благица Анастасиевиќ Коста, Настевски Миле, Спиоровски Киро, Јовановски Владимир и Богданов Ристо, согласно со записникот од основачкото собрание од 4. VI. 1972 година.

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Костовски Андреја, в.д. директор и Настевски Живко, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 664 од 26. VII. 1972 година. (1144)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 74, страна 755, книга I е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Единство“, село Чelopeк, Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница број 15, во село Речица, Тетовско. Предмет на работењето на продавницата е промет со индустриски прехранбени стоки.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Единство“, село Чelopeк, Тетовско, со одлуката број 02-67 од 12. II. 1972 година на здружниот совет, од одржаната седница на 19. I. 1972 година.

Раководител на продавницата е Шериф Целанини.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 656 од 27. VII. 1972 година. (1146)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 74, страна 755, книга I е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Единство“ село Чelopeк, Тетовско, Организација на здружен труд, без својство на правно лице, Продавница број 14 во село Пирок, Тетовско.

Предмет на работењето на продавницата е промет со индустриско-прехранбени стоки.

Продавницата е основана со одлуката на здружниот совет на Земјоделската задруга „Единство“ село Чelopeк, Тетовско, бр. 02-67 од 19. II. 1972 година.

Раководител на продавницата е Бајрамали Бајрами.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 658 од 27. VII. 1972 година. (1152)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. IV. 1972 година, рег. бр. 10/72, книга I е запишана под фирма: Експозитура во Битола, ул. „Маршал Тито“ бр. 85, на „Југобанка“ — Београд — седиште — Скопје.

Предмет на работењето на Експозитурата е работа со динарски и девизни штедни сметки, продажба на девизи и откупи на чекови и менувачница.

Експозитурата е основана од „Југобанка“ — Централна, со одлуката број 155 од 9. IV. 1971 година.

Потпишувањето на Експозитурата ќе го вршат Тодор Георгиевски, Томе Новевски и Олгица Јанкуловска.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 108/72. (1155)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29. V. 1972 година, рег. бр. 24/62, книга I е запишана под фирма: Склад — Продавница број 9 во Битола, булевар „1 Мај“ број 245 на Предилницата „Битолатекс“ — Битола. Предмет на работењето на складот — продавницата е промет, на мало и големо, со текстил и трикотажни производи.

Раководител на продавницата е Томе Петровски.

Продавницата е основана од Предилницата „Битолатекс“ — Битола, со одлуката бр. 1230/5 од 12. IV. 1970 година на работничкиот совет.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што ја потпишува и Предилницата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 162/72. (1156)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 26. V. 1972 година, рег. бр. 15/72, книга I е запишана под фирма: Продавница број 39 во Битола, ул. „Јосиф Јосифовски“ број 14, на Модната конфекција „Астибо Македонка“ — Штип. Предмет на работењето на Продавницата е продавање на конфекција, тешка и лесна.

В.д. раководител на продавницата е Николова Марија.

Продавницата е основана од Модната конфекција „Астибо Македонка“ — Штип, со одлуката бр. 95 од 17. XI. 1971 година на работничкиот совет.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 159/72. (1158)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 4. VI. 1972 година, рег. бр. 26/66, книга II е запишана под фирма: Самостојна организација на здружен труд, со својство на правно лице — Градежно-занаетчиско-трговска работна организација „Инженеринг“ во Битола, на ул. „Никола Тесла“ број 59, на Градежно-занаетчиското трговско претпријатие „Вевчани“, село Вевчани.

Предмет на работењето на работната организација е изведуваче на градежни и градежно-занаетчиски (фасадерски, терацерски, керамички, пластични, мермерски и каменорезачки) и други работи како и трговија, на големо и мало, со градежни материјали.

Работната организација е основана од Градежно-занаетчиското трговско претпријатие „Вевчани“, село Вевчани, со одлуката бр. 851/5 од 15. IV. 1972 година на работничкиот совет.

Потпишувањето ќе го врши Плушковски Боже, в.д. директор и Чочоровски инж. Томислав.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 141/72. (1157)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 12. V. 1972 година, рег. бр. 104/55, книга III е запишана под фирма: Продавница број 10, во Битола, ул. „Ордан Николов“ број 59, на Трговската самостојна организација „Матекс“ — Охрид, на Индустријата „Зора“ — Охрид.

Предмет на работењето на Продавницата е продажба на текстил, конфекција, куса и плетена стока, позамантерија, како и базарски стоки.

Раководител на продавницата е Мицковски Минов Кирил.

Продавницата е основана од Трговската самостојна организација „Матекс“ — Охрид, на Индустријата „Зора“ — Охрид, со одлуката бр. 02-170 од 27. IV. 1972 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот — „Матекс“.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 151/72. (1159)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29. V. 1972 година, рег. бр. 68/55, книга II е запишана под фирма: Основна организација на здружен труд, со својство на правно лице „Нико Доаѓа“ — Крушево, на Тутунскиот комбинат во Прилеп.

Предмет на работењето на основната организација на здружен труд е:

а) основна: производство, преземање и обработка на тутун;

б) дополнителна: транспорт, градежништво и занаетчиство.

Работната организација е основана од поранешната Организација во состав „Нико Доаѓа“ — Крушево, на Здруженото претпријатие „Југотутун“ — Скопје која се присоедини кон Тутунскиот комбинат — Прилеп.

Потпишувањето ќе го врши Никола Тагаси, директор, Велко Тапкоски и Димитар Илиески.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 102/72. (1160)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. V. 1972 година, рег. бр. 3/72, книга II е запишана под фирма: Бензинска пумпа „Билјанини Извори“ — Охрид, на Трговската работна организација „Југопетрол“ — Скопје. Предмет на работењето на бензинската пумпа е промет со нафта и нафтени деривати.

Раководител на бензинската пумпа е Фидановски Филип.

Бензинската пумпа е основана од Трговската работна организација „Југопетрол“ — Скопје, со одлуката бр. 3495 од 1. III. 1971 година на работничкиот совет.

Бензинската пумпа ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 41/72. (1163)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. V. 1972 година, рег. бр. 24/69, книга I е запишана под фирма: Продавница број 90 во Прилеп, ул. „Моша Пијаде“ бр. 3, на Погонот трговија во Прилеп, на ЗИК „Прилеп“ — Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на селскостопански производи, колонијални стоки, предмети за куќна употреба, галантерија и ситна конфекција, алкохолни и безалкохолни пијалоци, живина и јајца, зеленчук и овошје.

Раководител на продавницата е Станковска Роза.

Продавницата е основана со одлуката на работничкиот совет на Погонот — трговија, на ЗИК „Прилеп“ — Прилеп, бр. 02-360/1 од 26. X. 1970 година.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува и Погонот — трговија.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 80/72. (1164)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11. V. 1972 година, рег. бр. 11/72, книга I е запишана под фирма: Трговско претпријатие, на големо и мало „Солун“ — Прилеп, ул. „Орде Тутески“ б.б. Предмет на работењето на претпријатието е промет во сопствени продавници, претставништва и во кооперација со селскостопански производители; промет со месо и месни производи; промет со приплодни материјали во сточарството (говедарство), овоштарство, свињарство, живинарство и пчеларство; откуп и промет на селскостопански производи, откуп и промет на лековити растенија, шумски плодови и друг шумски асортиман; снабдување на селскостопанските производители со средства за производство; промет со трговска стока, на големо и мало, од следните трговски бранжи: текстил, куса и плетена стока и конфекција; галантериска и базарска стока и итрачки; крзнена стока, јажарска стока, конопни и јутени производи, чевли, кожа, седларска и ременарска стока и прибор; производи од гума, каучук и пластични материи; железарска и метална стока, велосипеди, машини за шиене и прибор; автомобили (леки и тешки), приколки и резервни делови; музички инструменти, радио-апарати, телевизори и прибор; пчеларски материјал и прибор; прибор за овоштарство и лозарство; електро-технички материјал; часовници и изработки од племенити метали; бои, лакови, хемикалии и прибор; градежен материјал; огревно дрво, кумур, гориво и мазиво; санитарни и инсталациони материјали; стакло, порцелан и керамична стока; добиток и добиточна храна; месо и месни производи — преработка; житарици и мелнички преработки; семенска стока и посадочен материјал; прехранбени артикли за домашни потреби; деликатесни производи; производи врз база на шеќер и какао, зеленчук и преработки; млеко и млечни производи; риба; алкохолни и безалкохолни пијалоци; тутунски преработки, кибрит и прибор; сурова кожа, волна и крзно; животински отпадаци и влакна; индустриски растенија, разни медикаменти и опрема; лековити растенија; живина, јајца и дивеч и мешовитата индустриска стока.

Претпријатието е настанато со издвојување на Деловната единица — организација на здружен труд, со својство на правно лице — Прилеп, од составот на Трговското претпријатие „Универзал“ — Штип, со одлуката бр. 03-193/II од 20. IV. 1972 година на советот на работната заедница.

Потпишувањето ќе го вршат Ацо Коросевски, директор и Алексоски Петар.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 135/72. (1165)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11. V. 1972 година, книга II е запишана под фирма: Стопанска единица „Солидарност“ — Струга, на Општинскиот затвор — Струга. Предмет на работењето на стопанската единица е дејност на работилница и економија.

Стопанската единица е основана од Собранието на општината Струга, со решението бр. 01-1588/10 од 3. IV. 1972 година.

Потпишувањето ќе го врши Спиро Кардале.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 144/72. (1166)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на

11. V. 1972 година, рег. бр. 120/55, книга III е запишана под фирма: Бифе „Центар“ — Струга, на Угостителското претпријатие „Турист“ — Струга. Предмет на работењето на бифето е обавување на угостителски услуги (точеење на разни видови алкохолни и безалкохолни пијалаци, на мало, кафе, чај и сурогати од кафе, како и сервирање на ладни јадења и специјалитети на скара (роштиљ).

Раководител на бифето е Мареноски Методија. Бифето е основано од Угостителското претпријатие „Турист“ — Струга, со одлуката број 02-287/1 од 4. V. 1972 година.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 143/72. (1167)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11. V. 1972 година, рег. бр. 13/72, книга II е запишан под фирма: Ресторан „Бавча“ — Струга, на Културно-образовната установа „Браќа Миладиновци“ — Струга. Предмет на работењето на ресторанот е вршење на угостителска дејност.

Раководител на ресторанот е Филкоски Ѓорѓи. Ресторанот е основан од Културно-образовната установа „Браќа Миладиновци“ — Струга, со одлуката бр. 02-175 од 9. VIII. 1971 година на советот.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што ја потпишува и установата-основач.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 142/72. (1163)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 86, страна 1087, книга II е запишано под фирма: „Солун“ — Трговско претпријатие на големо и мало — Гевгелија — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница број 4 во Гевгелија, ул. „Маршал Тито“ 66. Предмет на работењето на продавницата е продажба на леб и бели печива.

Продавницата е основана со одлуката на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Солун“ — Гевгелија, бр. 02-5102/5 од 3. XI. 1970 година.

Раководител на продавницата е Стефановс Доца.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 537 од 16. VIII. 1972 година. (1197)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 86, страна 527, книга III е запишана под фирма: „Солун“ — Трговско претпријатие, на големо и мало — Гевгелија — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница во село Богданци, Гевгелиско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на свежо месо и сувомесни производи.

Продавницата е основана со одлуката на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Солун“ — Гевгелија, број 02-208/7 од 15. IV. 1969 година.

Раководител на продавницата е Ендекчев Борис.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 538 од 18. VIII. 1972 година. (1198)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 327, страна 465, книга II е запишана под фирма: Комунално претпријатие за вршење на занаетчишки услуги „Сервис“ — Тетово — Работилница во Гостивар, ул. „Борче Јовановски“ бр. 254. Предмет на работењето на работилницата е врше-

ње услуги со хемиско чистење, перење и пеглање.

Работилницата е основана од Комуналното претпријатие „Сервис“ — Тетово, со одлуката бр. 01-113/1 од 8. III. 1972 година.

Раководител на работилницата е Китановски Јовев Ангеле.

Работилницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 563 од 24. VIII. 1972 година. (1199)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 392, страна 539, книга II е запишана под фирма: Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија „Рефлекс“ — Белград — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница во Гостивар, ул. „Борис Кидрич“ број 80. Предмет на работењето на продавницата е продажба на чевли на мало, продажба на артикли сврзани со чевли, како: ималин, чистила, врвки, чорапи, лажици за чевли итн., како и продажба на торби, ташни, нараквици, новчаници итн.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие за надворешна и внатрешна трговија „Рефлекс“ — Белград, со одлуката бр. 2849/15-72 од 28. II. 1972 година на работничкиот совет и одлуката број V-40/72 од 24. IV. 1972 година на работничкиот совет на Индустриската за чевли „Београд“ — Белград, со издвојување на продавницата од Индустриската за чевли „Београд“ — Белград во Гостивар и присоединување кон Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „Рефлекс“ — Белград.

Раководител на продавницата е Рефик Мечити.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 382, страна 477, книга II Продавницата број 32, во Гостивар, ул. „Борис Кидрич“ бр. 68, на Индустриската за чевли „Београд“ — Белград, бидејќи се присоединува кон Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „Рефлекс“ — Белград, согласно со горесцитираните одлуки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 705 од 23. VIII. 1972 година. (1200)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 562, страна 398, книга VII е запишана под фирма: Работна организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје, Филијала — Гостивар. Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница „Дрока“ во село Тетово, Тетовско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални стоки.

Продавницата е основана од работната организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје, Филијала — Гостивар, со одлуката број 594 од 3. XII. 1970 година на работничкиот совет.

Раководител на продавницата е Мицески Трајче.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 469 од 3. VIII. 1972 година. (1201)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 583, страна 535, книга III е запишана под фирма: Дрвно-индустриски комбинат „Црн Бор“ — Прилеп — Самостојна организација за трговија со својство на правно лице — Прилеп — Продавница во Кавадарци, ул. „Мито Хади Василев-Јасмин“ 66.

Предмет на работењето на продавницата е продажба на индустриски производи од гранките 117 и 119.

Продавницата е основана од Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор“ — Прилеп — Самостојна организација на здружен труд за трговија — Прилеп, со одлуката бр. 1459 од 23. V. 1972 година.

Раководител на продавницата е Ристов Ангел.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 627 од 22. VIII. 1972 година. (1203)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 342, книга VII е запишана под фирма: ЗИК „Скопско поле“ — Скопје, Самостојна организација на здружен труд, со својство на правно лице „Агро Скопје“ — Скопје — Продавница во село Тимјаник — Неготино. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови прехранбени производи и продажба на предмети за општа употреба.

Продавницата е основана од ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје, Самостојна организација на здружен труд, со својство на правно лице „Агро Скопје“ — Скопје, со одлуката број 1851/1 од 20. VI. 1972 година.

Раководител на продавницата е Николов Ристов Мирко.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 679 од 3. VIII. 1972 година. (1205)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 19, страна 402, книга VII е запишан под фирма: „Интеримпекс“ — Претпријатие за меѓународна трговија и застапување на странски фирми, внатрешна трговија и туризам — Скопје — Самостојна хотелско-угостителска организација на здружен труд, со својство на правно лице „Метропол“ — Скопје — Ресторан во Скопје, во Долно Водно. Предмет на работењето на ресторанот е вршење угостителски услуги, а во рамките на регистрираната дејност на Самостојната хотелско-угостителска организација на здружен труд, со својство на правно лице „Метропол“ — Скопје.

Ресторанот е основан од „Интеримпекс“ — Скопје — Самостојна хотелско-угостителска организација на здружен труд со својство на правно лице „Метропол“ — Скопје, со одлуката број 02-2961 од 27. IX. 1971 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 21. IX. 1971 година.

Раководител на ресторанот е Атанасовски Драгутин.

Ресторанот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Самостојната хотелско-угостителска организација на здружен труд, со својство на правно лице „Метропол“ — Скопје, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 265 од 24. VIII. 1972 година. (1206)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1584, страна 406, книга VII е запишана под фирма: Дрвно-индустриски комбинат „Црн Бор“ — Прилеп — Самостојна организација на здружен труд за трговија, со својство на правно лице — Прилеп — Продавница во Скопје, ул. „Бутелска“ бр. 29. Предмет на работењето на продавницата е продажба на градежни материјали, огревно дрво и градежна столарија.

Продавницата е основана од Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор“ — Прилеп — Самостојна организација на здружен труд за трговија, со својство на правно лице — Прилеп, со одлу-

ката бр. 6361 од 5. XI. 1971 година на работничкиот совет.

Раководител на продавницата е Деловски Андо.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 628 од 24. VIII. 1972 година. (1207)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1126, страна 661, книга V е запишана под фирма: „Гросист“ — Трговско претпријатие за промет со стоки на мало — Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавницата во Скопје, ул. „853“ бр. 12, населба Сингелик. Предмет на работењето на продавницата е продажба на електротехничка стока, акустика и санитарни уреди.

Продавницата е основана од „Гросист“ — Трговско претпријатие — Скопје, со одлуката бр. 4635/I од 19. VI. 1972 година на работничкиот совет. Раководител на продавницата е Василевски Гоце.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 683 од 23. VIII. 1972 година. (1208)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 220, страна 801, книга VI е запишано следното: Досегашниот предмет на работењето на Трговското претпријатие „Технометал Македонија“ — експорт-импорт — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет, бр. 12982 од 25. XI. 1971 година и потврдата на Службата на општественото кинговодство — филијала 401 — Скопје од 13. X. 1971 година, се проширува со вршење на малограничен промет и тоа со Грција.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1144/71 од 18. I. 1972 година. (254)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 220, страна 801, книга VI е запишано следното: Кон Трговското претпријатие „Технометал Македонија“ — експорт-импорт — Скопје се присоединува Трговското претпријатие на големо и мало „Народна техника“ — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет на Претпријатието „Технометал Македонија“, бр. 14066 од 24. XII. 1971 година и одлуката на работната заедница на Претпријатието „Народна техника“ — Скопје, бр. 0301/462 од 22. XII. 1971 година, донесена по пат на референдум.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните, од рег. бр. 1286, страна 54, книга VI Трговското претпријатие на големо и мало „Народна техника“ — Скопје, поради присоединување кон Трговското претпријатие „Технометал Македонија“ — експорт-импорт — Скопје, согласно со горенаведените одлуки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1248/71 од 24. I. 1972 година. (257)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 220, страна 802, книга VI е запишано следното: По присоединувањето на Трговското претпријатие на големо и мало „Народна техника“ — Скопје кон Трговското претпријатие „Технометал Македонија“ — експорт-импорт — Скопје, Складите во Скопје, на ул. „157“ бр. 20 ја менува фирмата и во иднина ќе гласи: Трговско претпријатие за промет со железни, технички и електро-технички материјали „Технометал Македонија“ — експорт-импорт — Скопје, Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Складиште — Скопје, ул. „157“ бр. 20.

За раководител на продавницата-складиштето е назначен Новков Крсто, согласно со решението бр. 14177 од 24. XII. 1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 212 од 27. III. 1972 година. (627)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 530, страна 27, книга III е запишано следното: Дејноста на Претпријатието за автотранспорт и шпедиција „АТШ“ — Неготино, согласно со одлуката на работничкиот совет бр. 31 од 8. I. 1972 година се проширува и со промет на автоделови.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 81 од 14. IV. 1972 година. (693)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 5. IV. 1972 година, рег. бр. 16/71, книга I е запишано следното: Се менува статусот на Самостојната организација на здружен труд, без својство на правно лице „Металец“ — Прилеп, на Претпријатието за снабдување на земјоделието, на големо и мало „Агромеханика“ — Скопје и гласи: Самостојна организација на здружен труд, со својство на правно лице „Металец“ — Прилеп, на Претпријатието за снабдување на земјоделието, на големо и мало „Агромеханика“ — Скопје.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Претпријатието за снабдување на земјоделието, на големо и мало „Агромеханика“ — Скопје, бр. 80 од 19. II. 1972 година и извадок од статутот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 96/72. (733)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 878, страна 1323, книга V е запишано следното: На досегашниот директор на Занаеачкото метално трговско и услужно претпријатие „26 Јули“ — Скопје Мишев Страхилот Михајло му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со одлуката на работничкиот совет бр. 381 од 20. III. 1972 година.

За в.д. директор на Занаеачкото метално трговско и услужно претпријатие „26 Јули“ — Скопје е назначен Владо Саздов, со решението на работничкиот совет бр. 389 од 30. III. 1972 година, кој истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 12. IV. 1972 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 410 од 18. V. 1972 година. (842)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 767, страна 716, книга VI е запишано следното: На досегашните потписници на Самостојната организација на здружен труд за меѓународна шпедиција — Скопје, на Претпријатието за меѓународен автотранспорт и шпедиција „Транскоп“ — Скопје, Георгиевски Борис, директор на Самостојната организација на здружен труд, Цветковски Илија, помошник генерален директор на претпријатието, Боро А. Георгиевски, самостоен референт при СОЗТ и Ангел Димов, самостоен референт при СОЗТ за меѓународна шпедиција, согласно со одлуката на работничкиот совет бр. 11/8 од 14. IV. 1972 година, им престанува правото на потпишување поради разрешување од должност.

Во иднина, гореназначената Самостојна организација на здружен труд, согласно со цитираната одлука, ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето Димитар Димитровски, заменик генерален директор, Методија Димитровски, директор на СОЗТ за меѓународна шпедиција — 80 — Скопје, Богдан Поповски, шеф на царинско одделение, Киро Голубовски, благајник и Петковски Никола, помошник дирек-

тор, заедно со стариот потписник Гавриловски Петар, генерален директор.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 481 од 26. V. 1972 година. (855)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 55, страна 419, книга II е запишано следното: Досегашниот предмет на работењето на Претпријатието за фотооптички услуги и трговија „Фотоцетар“ — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет, бр. 03-4838 од 31. I. 1972 година се проширува со следната дејност:

— промет со спортски и рибарски прибор и производи од пластични маси.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 520 од 6. VI. 1972 година. (894)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 501, страна 1035, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата во Кавадарци, ул. „Гуро Ѓаковик“, бр. 24 на Претпријатието за изработка на конфекција „Слобода“ — Врање, согласно со одлуката на работничкиот совет, бр. 2183 од 6. VI. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 625 од 30. VI. 1972 година. (1038)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1112, страна 334, книга VII е запишано следното: На досегашниот потписник на Самостојната организација на здружен труд, со својство на правно лице, со посебна жиро-сметка и сопствена пресметка „Геофизика“ — Скопје, при Претпријатието „Кристал“ — Скопје, Трајковиќ Станоје, согласно со одлуката на работната заедница, бр. 04-232 од 18. V. 1972 година му престанува правото на потпишување поради разрешување од должност.

За нов потписник на гореназначената СОЗТ и согласно со горенаведената одлука се назначува Машовиќ Душица, шеф на сметководство, која СОЗТ ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, заедно со стариот потписник Маноиловиќ Светислав, раководител.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 684 од 6. VII. 1972 година. (1048)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1474, страна 831, книга VI е запишано следното: Досегашниот предмет на работењето на Организацијата на здружен труд, без својство на правно лице — Сервис — Скопје, при Фабриката за огноасни апарати и автоматски инсталации — Загреб се проширува и со следната дејност:

— продажба, на мало, на делови за огноасни апарати, а согласно со одлуката на работничкиот совет од 3. IV. 1972 година и решението на Одделението за инспекции на Собранието на град Скопје, Уп. бр. 12-1261 од 17. IV. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 631 од 29. VI. 1972 година. (1042)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 530, страна 523, книга III е запишано следното: Досегашниот предмет на работа на Претпријатието за автотранспорт и шпедиција „АТШ“ — Неготино, согласно со одлуката на работничкиот совет, бр. 319 од 8. I. 1972 година и записникот на Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Кавадарци, бр. 09-567/1 од 6. VI. 1972 година, се проширува со следната дејност:

— промет со граѓа, градежен материјал и земјоделски производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 629 од 6. VII. 1972 година. (1062)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 104, страна 361, книга II е запишано следното: Предметот на работењето на Продавницата бр. 4 на Конфекцијата „Биљана“ — Куманово, со седиште во Куманово, плоштад „Нова Југославија“ бр. 6, согласно со одлуката на работничкиот совет, бр. 03-97/1 од 24. XII. 1971 година се прецизира како што следува:

- продажба на текстилна конфекција,
- на текстилна галантерија, и
- на памучна трикотажа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 107 од 14. VII. 1972 година. (1109)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 104, страна 363, книга II е запишано следното: Предметот на работењето на Продавницата на Конфекцијата „Биљана“ — Куманово, со седиште во Куманово, плоштад „Маршал Тито“ бр. 79, согласно со одлуката на работничкиот совет, бр. 03-97/1 од 24. XII. 1971 година се прецизира како што следува:

- продажба на текстилна конфекција,
- на текстилна галантерија, и
- на памучна трикотажа,

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 107 од 14. VII. 1972 година. (1110)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 104, страна 361, книга II е запишано следното: Предметот на работењето на Продавницата на Конфекцијата „Биљана“ — Куманово, со седиште во Куманово, плоштад „Нова Југославија“ бр. 11, согласно со одлуката на работничкиот совет, бр. 03-97/1 од 24. XII. 1971 година се прецизира како што следува:

- продажба на текстилна конфекција,
- на текстилна галантерија, и
- на памучна трикотажа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 107 од 14. VII. 1972 година. (1111)

Свидетелство за завршено основно училиште на Ристовски Горев Наум од с. Д. Лешница, Тетовско, сега од Батајница, издадено од Основното училиште во с. Желино, Тетовско, во учебната 1933/34 година, се огласува за неважно.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 506/72. (70)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајан Јаневски, Скопје. (2835)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „Б. Кидрич“ — Скопје на име Томе Николовски, Скопје. (2856)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марија Тасева, Скопје. (2857)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „29 ноември“ — Скопје на име Македонка Иванова, Скопје. (2858)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лидија Бадарова, Скопје. (2859)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марија Фазекаш, Скопје. (2860)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Алија Мустафа, Скопје. (2861)

Работна книшка издадена од Скопје на име Вангел Мамуровски, Скопје. (2862)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Винко Туник, Скопје. (2863)

Работна книшка издадена од Пробиштип на име Јаворка Јаначковска, Скопје. (2864)

Индекс бр. 845, издаден од Архитектонско-градежниот факултет — Скопје на име Чедомир Стошиќ, Скопје. (2865)

Воена книшка издадена од Вуковар на име Тоде Панчевски, Скопје. (2866)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубица Несторовска, Скопје. (2867)

Работна книшка издадена од Куманово на име Груица Митровиќ, Скопје. (2868)

Работна книшка издадена од Скопје на име Стојан Мирковиќ, Скопје. (2869)

Уверение за квалификуван работник-армиращ, издадено од Градежно-машинскиот центар — Скопје на име Стојан Мирковиќ, Скопје. (2870)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милка Димовска, Скопје. (2871)

Работна книшка издадена од Скопје на име Митре Ивковски, Скопје. (2872)

Работна книшка издадена од Скопје на име Тодор Јовановски, Скопје. (2873)

Работна книшка издадена од Титов Велес на име Горги Куштеровски, с. Папрадиште, Титов Велес. (2874)

Диплома за завршен испит, издадена од УЗУС „Д. Влахов“ — Скопје на име Милан Козаров, Скопје. (2875)

Работна книшка издадена од Скопје на име Мирослав Петровски, Скопје. (2876)

Ученичка книшка за V одделение, издадена од Осмолетката „26 јули“ — Скопје на име Ашмет Ајвазов, Скопје. (2877)

Диплома за квалификуван работник-трговец, издадена од Периодичното трговско училиште во Куманово на име Бранислав Арсовски, ул. „Д. Влахов“ — бр. 35, Куманово. (2878)

Диплома за завршен испит, издадена од Економскиот техникум — Скопје на име Стеван Мирчески, Скопје. (2879)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милева Милев, Скопје. (2880)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Атанас Кајчевски, Скопје. (2881)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Солунка Арсовска, Скопје. (2882)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кичево на име Војислав Симјановски, с. Девиц, Македонски Брод. (2883)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јусуф Сеитов, Скопје. (2884)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Иванка Астарџиева, Скопје. (2885)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Менка Мицевска, Скопје. (2886)

Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „Цветан Димов“ — Скопје на име Добрила Мојсова, Скопје. (2887)

Свидетелство издадено од АСУЦ — Скопје на име Ставре Важдаров, Скопје. (2888)

Оружен лист бр. 5767, издаден од ОВР — Скопје на име Исни Реца, Скопје. (2889)

Работна книшка издадена од Владички Хан на име Абдула Камбовиќ, Скопје. (2890)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драгица Костова, Скопје. (2891)

Индекс бр. 4409, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Биљана Миткова, Скопје. (2892)

Работна книшка издадена од Скопје на име Коце Блажески, Скопје. (2893)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Делчево на име Јордана Јаковска, ул. „М. Тито“ бр. 35, Берово. (2894)

Здравствени легитимации издадени од Скопје на име Уранија, Динка и Петре Лебамови, Скопје. (2895)

Свидетелство за завршен испит, издадено од Стопанското училиште „Перо Наков“ — Куманово на име Љубе Доневски, Скопје. (2896)

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од Гимназијата „Орце Николов“ — Скопје на име Олга Живковиќ, Скопје. (2897)

Свидетелства за I, II и III година, издадени од УЗУС „Димитар Влахов“ — Скопје на име Бафтијар Демировски, Скопје (2898)

Свидетелство за IV клас и диплома за завршен испит, издадени од Градежен училищен центар „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Петре Арсов, Скопје. (2899)

Индекс бр. 81/66, издаден од ВЕШ — Прилеп на име Круме Костовски, Скопје. (2900)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Брижита Трајанова, Скопје. (2901)

Работна книшка издадена од Скопје на име Ристо Пројчев, Скопје. (2902)

Свидетелство за I клас, издадено од Гимназијата „Цветан Димов“ — Скопје на име Никола Мазнев, Скопје. (2903)

Свидетелство за II клас, издадено од Гимназијата „Кочо Рацин“ — Горче Петров на име Никола Мазнев, Скопје. (2904)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фарие Исмаилова, Скопје. (2905)

Работна книшка издадена од Скопје на име Шукри Авдовиќ, Скопје. (2906)

Работна книшка издадена од Скопје на име Џемо Исмаилов, Скопје. (2907)

Индекс бр. 6429, издаден од Природно-математичкиот факултет — Скопје на име Слободан Додевски, Скопје. (2908)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љиљана Иванова, Скопје. (2909)

Ученичка книшка за IV одделение, издадена од Осмолетката „Кочо Рацин“ — Скопје на име Виолета Јаковчевска, Скопје. (2910)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бошко Ивановски, Скопје. (2911)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Заковски, Скопје. (2912)

Уверение бр. 3269/1 за обавување на занает-чиска дејност — стаклорезачка, издадена од Собранието на општината Куманово на име Мирослав Мицевски, ул. „С. Марковиќ“ бр. 33, Куманово. (2913)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нусрет Усеини, Скопје. (2914)

Свидетелство за завршено Средно шумарско училиште во Кавадарци на име Владимир Крапчев, Скопје. (2915)

Работна книшка издадена од Скопје на име Љупчо Спасовски, Скопје. (2916)

Слежбена легитимација рег. бр. 1799, сер. бр. 003799, издадена од РСВР — Скопје на име Пецо Таневски, Скопје. (2917)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Меџит Абдуловски, Скопје. (2920)

Воена книшка издадена од Карловац на име Томислав Марковски, Скопје. (2921)

Диплома за завршен испит, издадена од Економски техникум „Борис Кидрич“ — Скопје на име Костадинка Врангалова, Скопје. (2922)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сурија Имами, Скопје. (2923)

Свидетелство за VI одделение, издадено од Осмолетката „Емин Дураку“ — с. Буковиќ на име Хасан Али, Скопје. (2924)

Диплома за завршен испит, издадена од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп на име Доши Тонески, Скопје. (2925)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајан Славковски, Скопје. (2926)

Диплома за завршена III година, издадена од Стопанското училиште „Димитар Влахов“ — Скопје на име Мирко Дамјановски, с. Романовци, Куманово. (2927)

Работна книшка издадена од Собранието на општина Делчево на име Станомир П. Пејчини-ски, с. Град, Делчево. (2930)

Возна карта за слепи лица бр. 3074 на име Никола Пановски, ул. „И. Милутиновиќ“ бр. 68, влез 2/28, Битола. (2931)

Диплома за матурски испит, издадена од Училиштето „Р. Р. Ричко“ — Прилеп на име Здраве Мизгоски, ул. „891“ бр. 4, Бутел II, Скопје. (2932)

Свидетелство на име Славица Ацевска, ул. „Н. Наумовски“ бр. 1, Титов Велес. (2933)

Свидетелство за I клас гимназија на име Милка Стојанова, ул. „Петре Алчев“ бр. 6, Титов Велес. (2934)

Свидетелство бр. 119/34 за VIII одделение, издадено од ЦОУ „М. Ацев“ — с. Локвица на име Стојан Стојчески, с. Крапа, М. Брод. (2936)

Свидетелство за VIII одделение на име Миле Темелков, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 20, Титов Велес. (2937)

Свидетелство за VIII одделение на име Јованче Панов, ул. „Славјанска“ бр. 2, Титов Велес. (2938)

Свидетелство од VIII одделение на име Панче Ивановски, ул. „Глигор Прличев“ бр. 12, Титов Велес. (2939)

Свидетелство за II клас гимназија на име Мирче Милчевски, Гостивар. (2940)

Возачка дозвола бр. 1434 на име Јосиф Николовски, Гостивар. (2941)

Ученичка книшка на име Веселинка Геловска, Гостивар. (2942)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Вечерното училиште во Прилеп на име Ордан Боризоски, ул. „Д. Димески“ бр. 15, Прилеп. (2944)

Свидетелство за IV клас, издадено од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп на име Благоја Ристески, ул. „Крушевска“ бр. 23, Прилеп. (2945)

Свидетелство бр. 293/11, издадено од Индустриското училиште „Р. Р. Ричко“ — Прилеп на име Стеван Иваноски, ул. „Будимаш“ бр. 3/3, Прилеп. (2946)

Свидетелство за IV одделение на име Никола Сарафим Стојанов, с. Истибања, Витица. (2947)

Уверение издадено од Работничкиот универзитет — Гостивар на име Момчило Басора, Тетово. (2948)

Свидетелство на име Нури Камили, с. Добридол, Гостивар. (2949)

Свидетелство од I година, издадено од ЕМУЦ „Злате Малаковски“ — Гостивар на име Џемалудин Тахири, с. Пирок, Гостивар. (2950)

Здравствена легитимација бр. 113363 на име Добре Вршкоски, с. Ерековци, Прилеп. (2951)

Индекс издаден од ВПШ — Скопје на име Вујчо Николоски, ул. „Сотка Ѓорѓиоски“ бр. 41, Прилеп. (2952)

Свидетелство од VIII одделение на име Вера Кароска, ул. „М. Козар“ бр. 100, Прилеп. (2953)

Здравствена легитимација на име Селајдин Сабриоски, ул. „Даб. Завој“ бр. 23а, Прилеп. (2954)

Здравствена легитимација на име Северџан Сабриоски, ул. „Даб. Завој“ бр. 23, Прилеп. (2955)

Здравствена легитимација на име Перо Асаноски, ул. „Тризла“ бр. 199/3, Прилеп. (2956)

Здравствена легитимација на име Славко Оцаглиоски, ул. „А. Слабејко“ бр. 50, Прилеп. (2957)

Свидетелство од VIII одделение на име Илија Камчев, ул. „Т. Панов“ бр. 17, Титов Велес. (2958)

Возачка дозвола бр. 2710 на име Шохин Хасани, с. Добридол, Гостивар. (2959)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Васил Раштанковски, с. Дол. Чарлија, Битола. (2960)

Свидетелство бр. 49, издадено од Средна управна школа „Б. Кидрич“ — Скопје на име Војки-дар Бошкоски, ул. „Адем Адemosки“ бр. 28а, Прилеп. (2961)

Свидетелство издадено од Трговското училиште — Прилеп на име Вера Рујаноска, ул. „М. Козар“ бр. 62, Прилеп. (2962)

Свидетелство од VIII одделение на име Трајан Стојаноски, ул. „М. Ацев“ бр. 199, Прилеп. (2963)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Пецо Даскалот“ — с. Долнени на име Ладо Талески, с. Долнени, Прилеп. (2964)

Свидетелство за V одделение, издадено од Основното училиште „Јанкула Јанакиевски“, с. Тео-во, на име Стојко Б. Таневски, с. Оморани, Титов Велес. (2965)

Диплома на име Благоја Сливоски, ул. „Маркова“ бр. 208, Прилеп. (2966)

Здравствена легитимација на име Јордан Ѓорѓиоски, ул. „Ил. Присајанка“ бр. 58, Прилеп. (2967)

Свидетелство од VIII одделение на име Виолета Николоска, ул. „П. Тошев“ бр. 44, Прилеп. (2968)

Работна книшка на име Џемаил Р. Бајрамов, ул. „11 ноември“ бр. 60, Куманово. (2969)

Свидетелство за завршено индустриско училиште на име Ангеле Николовски, Гостивар. (2970)

Свидетелство за завршено VIII одделение во учебната 1971/72 година, издадено од Осмолетката „Дедо Иљо Малешевски“ — Берово на име Светлана Јованова Трошанска, с. Смојмирово, Берово. (2971)

Свидетелство на име Методија Н. Китановски, с. Драмче, Делчево. (2972)

Диплома издадена од Индустриското училиште „Злате Малаоски“ — Гостивар на име Гафур Рамадани, с. Беловиште, Гостивар. (2973)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Трајче В. Трајчевски, Градежно претпријатие „Гранит“ — Битола. (2973)

Работна книшка на име Загорка Микич, ул. „Никола Спасиќ“ бр. 9, Куманово. (2977)

КОНКУРСИ

Деловниот одбор на Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место:

1. Секретар

Кандидатот, покрај општите законски услови, треба да има завршено правен факултет и 3 години работно искуство, а доколку е во работен однос и согласност од работната организација.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личниот доход на работниците во Заводот.

Молбите, со кратки податоци за движењето во службата и со потребните документи за исполнување на конкурсните услови, да се доставуваат на адреса: Завод за рехабилитација на деца и младинци — Скопје, пошт. фах 523.

Конкурсот трае 15 дена по неговото објавување. (887)

Врз основа на член 46 и 48 од Статутот на Занаетчиското услужно претпријатие „Универзал“ — Радовиш, конкурсната комисија за распишување конкурс за преименување (реизбор) на директор на работната организација, распишува

КОНКУРС

за преименување (реизбор) на директор на работната организација

Услови: Кандидатот, покрај општите услови предвидени со Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и Основниот закон за работни односи, треба да ги исполнува и следните услови:

Да е висококвалификуван ТВ механичар со најмалку 3 години работен стаж на раководни работни места и да има познавање на сите електроуреди.

Поднесоците таксирани со два динари административни марки кандидатите да ги доставуваат до Конкурсната комисија при Занаетчиското услужно претпријатие „Универзал“ во Радовиш со потребната документација предвидена со Основниот закон за работните односи.

Некомплетираните документи комисијата нема да ги зема предвид при разгледувањето.

Конкурсот е отворен 15 дена сметано од денот на објавувањето. По истекот на тој рок молбите нема да се земаат предвид. (884)

Републичкиот центар за унапредување на земјоделството — Скопје, распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место: соработник за промет со репроматеријали во земјоделството

Услови: Покрај општите услови предвидени во ОЗРО кандидатот треба да има завршен земјоделско-шумарски факултет и најмалку пет години работно искуство во прометни организации од областа на земјоделството.

Молбите со потребните документи да се доставуваат до Центарот во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот. (883)

СОДРЖИНА

	Страна
255. Одлука за условите и мерилата за уредување на цените од надлежноста на општините — — — — —	729
256. Одлука за давање согласност за зголемување на цените во меѓумесниот автобуски линиски сообраќај — — — — —	729
257. Одлука за давање согласност на тарифите за превоз на патници во внатрешниот железнички сообраќај — — — — —	729
258. Решение за утврдување престанок на функцијата претседател и членови и именување претседател и членови на Републичката комисија за водостопанство — — — — —	729
259. Решение за именување управник на Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ — Скопје — — — — —	730
260. Решение за именување директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата — — — — —	730
261. Решение за именување помошник на директорот на Републичкиот завод за цени — — — — —	730
262. Упатство за дополнување на Упатството за начинот на уплатувањето на задолжителниот заем за стабилизација на стопанството — — — — —	730
263. Наредба за изменување и дополнување на Наредбата за начинот на евидентирањето на сметките односно потврдите и за наплатата на стасаниот данок, како и за начинот на исплатата — — — — —	731

Општи акти на самоуправните интересни заедници

93. Одлука за утврдување на основицата за пресметување на придонесот за здравственото осигурување на одделни категории работници — — — — —	731
94. Одлука за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници за 1973 година — — — — —	732
Исправка на Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Тетово — — — — —	733

Општи акти на самоуправните организации

95. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за намените и условите за давање реесконтни односно документарни кредити на деловните банки до износот определен за Социјалистичка Република Македонија — — — — —	733
--	-----